

Врз основа на член 191 став (6), а во врска со член 241 став (2) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 11, став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 април 2020 година, донесе

### **РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Со ова решение престанува да важи Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.85/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.84/19), со оглед на тоа што Друштвото за производство, трговија и услуги ПОЛИМАТ ЕНЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Пехчево, со седиште на ул. Гоце Делчев бр.4, Пехчево за термоелектроцентрала на биомаса „ПОЛИМАТ ЕНЕРГИЈА“, со планирана моќност од 800 kW и со локација на КП 1139/2, м.в. Керамидница, КО Пехчево, Општина Пехчево не достави доказ дека истата е пуштена во употреба, ниту пак ја продолжи постапката со доставување на барање за доставување на решение за стекнување на статус на повластен производител и барање за користење на повластена тарифа на електрична енергија.
2. Ова решение да се достави до Друштвото за производство, трговија и услуги ПОЛИМАТ ЕНЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Пехчево, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) постапувајќи по барањето за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги ПОЛИМАТ ЕНЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Пехчево, со седиште на ул. Гоце Делчев бр.4, Пехчево за термоелектроцентрала на биомаса „ПОЛИМАТ ЕНЕРГИЈА“, со планирана моќност од 800 kW и со локација на КП 1139/2, м.в. Керамидница, КО Пехчево, Општина Пехчево, заведено под архивски број УП1 бр. 08-14/16 од 5 април 2016 година, а врз основа на член 151, став (5) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 8, став (1) од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15) на седницата одржана на 18 април 2016 година донесе Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-14/16 со важност до 18 април 2019 година.

Друштвото за производство, трговија и услуги ПОЛИМАТ ЕНЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Пехчево, со седиште на ул. Гоце Делчев бр.4, Пехчево, согласно член 10 став 1 од

Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15) на 17 април 2019 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе барање за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08-14/16 од 18 април 2016 година. По однос на поднесеното барање, Регулаторната комисија за енергетика врз основа на член 151, став (6) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16, 53/16 и 189/16), а во врска со член 241 став (1) и став (2) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), на седницата одржана на 18 април 2019 година донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-14/16, со кое важноста на решението се продолжи до 18 април 2020 година.

Заклучно со 18 април 2020 година Друштвото за производство, трговија и услуги ПОЛИМАТ ЕНЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Пехчево не достави доказ дека термоелектроцентрала на биомаса „ПОЛИМАТ ЕНЕРГИЈА“, со планирана моќност од 800 kW и со локација на КП 1139/2, м.в. Керамидница, КО Пехчево, Општина Пехчево е пуштена во употреба, ниту пак ја продолжи постапката со доставување на барање за доставување на решение за стекнување на статус на повластен производител и барање за користење на повластена тарифа на електрична енергија.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на ова решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 08-14/16  
24 април 2020 година  
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Марко Бислимоски